



Здружение на граѓани Finance Think, Скопје

Финансиски извештаи за годината што
завршува на 31 декември 2017 година
и

Извештај на независните ревизори

Јуни 2018, Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
----------------------------------	---

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

- Биланс на приходи и расходи	3
- Биланс на состојба	4
- Извештај за промени во изворите на деловните средства	5
- Белешки кон финансиските извештаи	6

До:
Раководството на
Здружението Finance Think, Скопје

Извештај на независните ревизори

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Здружението на граѓани Finance Think (во понатамошниот текст Здружението), составени од Билансот на состојба на ден 31 декември 2017 година и Билансот на приходи и расходи и Извештајот за промените во изворите на деловните средства за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија за непрофитни организации, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола, која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешна контрола на Здружението.

Ревизија, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да изразиме ревизорско мислење.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

До:
Раководството на
Здружението Finance Think, Скопје

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Мислење

Наше мислење е дека, финансиските извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Здружението на ден 31 декември 2017 година, како и резултатите од работењето за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствени стандарди кои се применуваат во Република Македонија за непрофитни организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа.

А&БА Грууп дооел, Скопје

Овластен ревизор

Дарко Калин



Управител

Дарко Калин

29 Јуни 2018

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

За годината која завршува на 31 декември 2017 и 2016

Во илјади денари

	<u>Белешка</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Приходи од чланарини и донации	4	16.727	22.796
Приходи од финансирање	5	2	-
Останати приходи	6	373	-
Вишок на приходи од претходни години		6.249	-
Вкупно приходи		23.351	22.796
Материјални расходи и услуги	7	(2.090)	(2.185)
Останати оперативни трошоци	8	(10.023)	(11.358)
Капитални расходи	9	(21)	-
Трошоци за вработени	10	(4.218)	(3.004)
Вкупно расходи		(16.352)	(16.547)
Вишок на приходи над расходи		6.999	6.249
Данок на добивка		-	-
Вишок на приходи над расходи по оданочување		6.999	6.249

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Здружението и потпишани во негово име од:

Благица Петрески

Претседател

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

За годината која завршува на 31 декември 2017 и 2016

Во илјади денари

	<u>Белешка</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Недвижности, постројки и опрема	11	259	305
Вкупно нетековни средства		259	305
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Пари и парични еквиваленти	12	7.019	6.249
Останати побарувања	13	13	-
АВР	14	13	-
Вкупно тековни средства		7.045	6.249
Вкупно средства		7.304	6.554
ОБВРСКИ И ДЕЛОВЕН ФОНД			
ДЕЛОВЕН ФОНД	15		
Деловен фонд		259	305
Вишок на приходи над расходи		6.999	6.249
Вкупно капитал		7.258	6.554
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ			
Обврски спрема добавувачи	16	14	-
Други краткорочни обврски	17	7	-
ПВР	18	25	-
Вкупно тековни обврски		46	-
Вкупно обврски и деловен фонд		7.304	6.554

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ИЗВОРИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА
За годината која завршува на 31 декември 2017 и 31 декември 2016
Во илјади денари

	Деловен фонд	Вишок на приходи над расходи	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2016	284	-	284
Пренос на вишокот на приходи над расходи од претходен период	-	-	-
Набавени основни средства	75	-	75
Амортизација	(54)	-	(54)
Вишок на приходи над расходи	-	6.249	6.249
Состојба на 31 декември 2016	305	6.249	6.554
Пренос на вишокот на приходи над расходи од претходен период	-	(6.249)	(6.249)
Набавени основни средства	21	-	21
Ревалоризација на основни средства	6	-	6
Амортизација	(71)	-	(71)
Ревалоризација на амортизација	(2)	-	(2)
Вишок на приходи над расходи	-	6.999	6.999
Состојба на 31 декември 2017	259	6.999	7.258

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2017

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. Општи информации

Здружението на граѓани Finance Think е основано на 14.12.2012 година. Здружението е регистрирано во регистарот на здруженија и сојузи под број 6838804. Finance Think е независен и непрофитен институт за економски истражувања и политики, чија мисија е да го подобри влијанието на економските и социјалните трендови и политики врз граѓаните во Македонија и регионот на Западниот Балкан, преку економски истражувања, застапување базирано на докази и водено од податоци, и поттикнување критичка дебата за економските процеси. Истражувањата им помагаат на носителите на политиките, застапниците на политиките, креаторите на мислење, економските новинари и јавноста да ги разберат прашањата кои влијаат врз обичните граѓани. Програмски области во кои дејствува Здружението се: сиромаштија, вработување и вештини, фискална транспарентност и одговорност, родови и доходни нееднаквости, социјално претприемништво и жени, миграција и дознаки, секторски економски политики.

Раководството на Здружението го сочинуваат Собраните, Извршен Одбор и Советодавен одбор.

Седиштето на Здружението е лоцирано во Скопје, на ул. Фредерик Шопен бр. 1/2 Скопје, Кисела Вода. Вкупниот број на вработени на 31 декември 2017 е 8 лица (31 декември 2016 – 8 лица).

2. Основи за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со одредбите од Законот за сметководство на непрофитни организации (Службен весник на РМ бр.24/2003, 17/2011, У.суд 80/2005, 154/2015), Правилникот за сметководство на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 42/2003, 8/2009, 12/2009, 175/2011), Правилникот за сметковниот план и билансите на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 117/2005, 11/2006) и Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр.117/2005).

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2017 и 2016 година. Функционална и известувачка валута на Здружението е македонски денар. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено.

Компаративните износи од 2016 година се презентирани од ревидирани финансиски извештаи.

3. Сметководствени политики

Финансиските извештаи на Здружението се составени во согласност со Законот за сметководство за непрофитните организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа со цел за точно, вистинито, сигурно, сеопфатно, благовремено и ажурно искажување на билансните позиции, состојбата на средствата, обврските, изворите на средства, приходите и расходите и резултатите од работењето. Износите во билансите и белешките кон финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако во текстот не е поинаку наведено.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2017

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. Сметководствени политики (продолжува)

3.1 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во благајна и паричните средства на жиро сметките кај комерцијалните банки.

Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на Народна банка на Република Македонија на денот на билансирањето.

3.2 Материјални и нематеријални средства

Во нематеријални и материјални средства се класифицираат средствата што се држат за остварување на дејноста, и се очекува да се користат повеќе од еден финансиски период и чија поединечна вредност во моментот на набавка е повисока од 300 евра во денарска противвредност. Материјалните и нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Последователно на секој датум на известување, тие се ревалоризираат со примена на официјално објавени коефициенти на ревалоризација врз нивната (ревалоризирана) набавна вредност и (ревалоризирана) исправка на вредноста. Нето ефектот од ревалоризацијата се признава на товар на изворите на деловните средства. Изворите на деловни средства на Здружението се зголемуваат за износот на вредноста на набавени материјални и нематеријалните средства. Материјалните и нематеријалните средства се признаваат како капитален трошок во период на настанување (исплата). Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во билансот на успех во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

3.3 Амортизација

Амортизацијата на материјалните и нематеријалните средства се пресметува пропорционално со цел да се алоцира нивната набавна вредност до нивната резидуална вредност во текот на проценетиот век на употреба, со примена на следните годишни стапки за амортизација:

Годишни стапки на амортизација кои ги применува Здружението изнесуваат: 15% за транспортни средства, 15%-20% за опрема и 20% за софтвер.

Амортизацијата се признава на товар на изворите на деловните средства.

3.4 Признавање на приходи и расходи

Критериумите за признавање на приходи и расходи во Здружението се засновани врз сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции како што следи:

- Приходите се признаваат во пресметковниот период во кој тие настанале, доколку се мерливи и расположливи. Приходите се мерливи доколку се определени во однос на вредност. Приходите се расположливи кога се генерирани и настанати во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов истите да се однесуваат на пресметковниот период и се користат за покривање на обврските за соодветниот пресметковен период.
- Расходите се признаваат во пресметковниот период во кој тие настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов поврзаните обврски да се настанати во тој пресметковен период.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2017

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. Сметководствени политики (продолжува)
3.5 Данок на добивка
(а) Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка ја преставува пресметаната и исплатена сума согласно Законот за Данок на Добивка во Република Македонија. Данокот на добивка се плаќа во износ од 10% од даночната основа пресметатна во годишната даночна пријава и се намалува за било кои даночни олеснувања. Даночната основа во даночната пријава фо вклучува профитот за годината кој се зголемува за износот на даночно непризнатите расходи, оданочив приход од поврзани страни и незатворени салда од дадени позајмици, согласно регулативите во Законот за данок на добивка, намален за било кои даночни ослободувања.

(б) Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат во случај на разлики помеѓу тековните износи на средствата и обврските во финансиските извештаји и нивните тековни износи согласно регулативите. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики за кои е веројатно дека ќе се ослободат оданочливи профити. Во овие финансиски извештаи временски даночни разлики.

3.6 Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски денари по средниот курс на Народна Банка на Република Македонија на последниот ден од периодот на известување. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во билансот на успех како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на билансот на состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2017	31 декември 2016
1 УСД	51,2722 Денари	58,3258 Денари
1 ЕУР	61,4907 Денари	61,4812 Денари
1 ЦХФ	52,5472 Денари	57,2504 Денари

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2017

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНИ И ДОНАЦИИ

	2017	2016
Приходи од донации	16.727	22.796
Вкупно	16.727	22.796

Во текот на 2017 година остварени се приходи од следните донатори:

Реден број	Донаторот	2017
1	British Embassy, Skopje	7.518
2	MCMS, Skopje	998
3	Universite de Fribourgh - Avenue de EU	1.378
4	Stifung Open Society - Austria Viena	2.750
5	Analitika CDI BiH	90
6	Segretariato Esecutivo DELLIN Seviwa -Xe	182
7	East West Institute for management	910
8	International labour office	271
9	Institut za evropska politika VEBER (EPI)	261
10	Family and Childcare Centre (KMOP)	1.056
11	Partnersip for economics policy	520
12	Economic Social Analytics	62
13	Deutsche Gesellschaft Fuer	35
14	PVR vo senka: Prom.na kreir.pol.	432
15	International Bank for Reconstruction	264
Вкупно		16.727

5. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2017	2016
Приходи по основ курсни разлики	2	-
Вкупно	2	-

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	2017	2016
Приходи од услуги	372	-
Останати приходи	1	-
Вкупно	373	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2017
Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено
7. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И УСЛУГИ

	2017	2016
Потрошени канцелариски материјали, ситен инвентар	247	158
Потрошена енергија, вода, телефон, гориво	76	53
Инвестиционо одржување на средствата	425	-
Останати услуги	671	26
Транспортни услуги	55	393
Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	276	1.386
Наемнини	335	169
Други материјални расходи	5	-
Вкупно	2.090	2.185

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	2017	2016
Провизија за платен промет	162	63
Премии за осигурување	5	4
Дневници за службени патувања и патни трошоци	227	1.020
Надоместоци на трошоци на работниците и граѓани	6	-
Негативни курсни разлики	59	-
Чланарини	18	-
Интелектуални и други услуги	5.885	7.957
Останати други расходи	179	247
Пренесени средства	3.115	2.060
Други даноци и придонеси од приходи	367	7
Вкупно	10.023	11.358

9. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

	2017	2016
Средства за опрема	21	-
Вкупно	21	

10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2017	2016
Бруто плати	4.218	3.004
Вкупно	4.218	3.004

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2017

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

11. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Недвижности постројки и опрема	Вкупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ		
Состојба на 01.01.2016	329	329
Набавки	75	75
Состојба на 31.12.2016	404	404
Набавки	21	21
Ревалоризација	6	6
Состојба на 31.12.2017	431	431
ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТ		
Состојба на 01.01.2016	45	45
Амортизација за 2016	54	54
Состојба на 31.12.2016	99	99
Амортизација за 2017	71	71
Ревалоризација на амортизација	2	2
Состојба на 31.12.2017	172	172
Сметководствена вредност		
Состојба на 31.12.2016	305	305
Состојба на 31.12.2017	259	259

12. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2017	2016
Жиро сметка	5.354	5.385
Благајна	5	-
Девизни сметки	1.660	864
Вкупно	7.019	6.249

13. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	2017	2016
Побарувања од работниците	13	-
Вкупно	13	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2017

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

14. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	2017	2016
АВР	13	-
Вкупно	13	-

15. ДЕЛОВЕН ФОНД

	2017	2016
Деловен фонд	259	305
Вишок на приходи над расходи	6.999	6.249
Вкупно	7.258	6.554

Промените на Деловниот фонд се презентирани во Извештајот за промена на извори на средства на страна 5.

16. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	2017	2016
Обврски спрема добавувачи	14	-
Вкупно	14	-

17. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	2017	2016
Обврски за даноци, придонеси по договор за дело	7	-
Вкупно	7	-

18. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	2017	2016
Пресметано, а одложено плаќање на трошоците	12	-
Други пасивни временски разграничувања	13	-
Вкупно	25	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2017

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

19. ВОНБИЛАНСНА ИЗЛОЖЕНОСТ

Заклучно со 31 Декември 2017 година Здружението нема вонбилансна изложеност.

20. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2017 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиски извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.